



нашите учесници беа пречекани како вистински ѕвезди и публиката ги поздравил со огромен аплауз, со врисоци".

Впечатокот бил таков што се добивало слика како од реалноста, како да се присуствува на некој концерт на спомнатите ѕвезди. Учесниците биле сместени кај врсници и ученици од ОУ "Васа Живковиќ" во Панчево, на кои им се многу благодарни за прекрасниот пречек и гостопримство.

На Панчевачкиот карневал зеле учество многу претставници од повеќе места од поранешна Југославија.

"Воодушевени од прекрасниот настап и изведба на маската 'Ѕвездите во живо' добивме покани за гостување и во Котор, Врњачка Бања и на други места. Ние со задоволство ги прифативме поканите за учество", вели Истатова, пре-

ВО" БЛЕСНАА ВО СТРАНСТВО

од маската да изгледа што поавтентично како во времето на ѕвездите од светската музичка естрада.

Навистина не е лесно да се направи жива копија на ѕвездите од типот на групите "Дип

те, облеката недвосмислено даваа впечаток дека станува збор за вистинскиот Џим Морисон, за неодоливиот Џемс Дин во сцена од негов филм, за ненадминливите Џон Траволта и Оливија Њутн - Џон во

да до ѕвезда и тоа маскирани ѕвезди под наслов "Ѕвездите во живо".

Валентина Истатова ни ги пренесе впечатоците од настапите и гостувањата. Таа не го криеше огромното задоволство од сè она што го доживеале на тие гостувања.

Првото гостување беше на 7 и 8 мај во Будва на манифестацијата "Фешта џуни", на која имале два настапа, при што пред публиката оставиле многу убав впечаток. Заедно со нив во Будва учествувале и членовите на маската "Бразилска румба", која учествуваше на карневалот во Струмица.

ПАНЧЕВО ВООДУШЕВЕНО

Сепак, вистинското воодушевување се случило во Панчево - Војводина на Вториот интернационален панчевачки карневал, кој се одржал на 17 и 18 јуни. Карневалот почнал со дефиле по улиците на Панчево од кое РТВ Србија вршела директен пренос.

"Таму - вели Истатова -

несувајќи ги впечатоците од карневалите во Будва и во Панчево.

Членовите на маската имале организиран прием и кај градоначалникот на Панчево, кој притоа го истакнал пријателството меѓу двете земји, а 8.000 Македонци кои живеат во Панчево и во селото Јабунка на Фрушка Гора ги претставиле како мост за збратимување.

"На карневалот во Панчево учество зеде и маската 'Мапет шоу' - потенцираше Истатова - а имаше учесници и од Кавадарци и од Битола. Карневалските свечености ги следеа и потпретседателот на ФЕЕС (Интернационална карневалска федерација), а имаше повеќе гости и учесници од Австрија и од Унгарија".

Некриејќи го задоволството од успешното претставување на нашите презентери на интернационалните карневалски фестивали, и ние од "Македонско сонце" им упатуваме искрени честитки и им посакуваме натамошни успеси на секое поле.



Парпл" и "Битлси" и да се одржи автентичен настап, кој на моменти личеше на вистински концерт. Ликовите, движењата, пеењето, инструменти-

"Брилијантин", а тука се и легендарните Елвис Присли, Мерлин Монро, Тина Тарнер, Мајкл Џексон, Мадона, групите "АББА" и "Бони Ем"... сè ѕвез-